



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Петок, 18 јануари 1952
Број 1 Год. VIII

Овој број чини 15 дин. Претплата
за 1952 година изнесува 400 дин.
Чековна сметка број 801-901702

1

Врз основа на чл. 18, став 4 од Законот за адво-
катурата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 102/46 год.)
пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДА НА АДВОКАТИТЕ

Член 1

Во чл. 19 од Правилникот за награди на адво-
кати („Службен весник на НРМ“ бр. 26/47 г.) се до-
дава нов став, кој што гласи:

„Во случаите по предниот став адвокатот и стран-
ката можат слободно да договараат награда во грани-
цата на тие износи. Странката може секогаш да бара
државниот орган пред кој што работата се расправува
или расправувала да одреди награда, и ако наградата
предварително била договорена.“

Член 2

Во чл. 20 од Правилникот се додава нов став, кој
што гласи:

„Кога по тарифата е предоставено на државниот
орган да ја одреди наградата во границите на тари-
фата, тогаш адвокатот има право на жалба против таква
одлука до непосредно погорниот државен орган.“

Член 3

После чл. 25 од Правилникот се додава нов член
25-а кој што гласи:

„За одредени видови работи, кои што не се пред-
видени во тарифата, одделно може да се предвиди на-
града за работата на адвокатот.“

Член 4

После чл. 25 од Правилникот се додава нов чл.
25-б кој што гласи:

„За одредено време или за одреден вид работи
адвокатот може да договори паушална награда за да-
вање правна помош на установа, претпријатија или дру-
штвени организации. Таквиот договор мора да биде
писмен.“

Член 5

Се пропишува нова Адвокатска тарифа, која е со-
ставен дел на овој Правилник.

Адвокатската тарифа објавена во „Службен весник
на НРМ“ бр. 23/50 престанува да важи од денот на
влегување во сила на овој Правилник.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила од денот на обја-
вувањето му во „Службен весник на Народна Република
Македонија“.

Број 78 од 4 јануари 1952 год. — Скопје

Министер
за правосудие на НРМ,
Цафер Кодра, с. р.

АДВОКАТСКА ТАРИФА

I. ПРАВНИ СОВЕТИ

Т. бр. 1

За давање правни совети:

- а) усмени ————— 100 динари
б) писмени ————— 500 ”

НАПОМЕНА:

1) Ако странката бара да и се даде писмено правен
совет на странски јазик, на адвокатот му припаѓа уште
и награда за превод според тарифата и Уредбата за
постојани судски преводачи.

2) Ако за давање на писмени совети треба опсежно
да се проучи предметот, да се уложи нарочен труд и
да се изгуби многу време, висината на изградата може
да се зголеми најмногу до 100%.

3) На адвокатот наградата од овој тарифен број
му припаѓа кога дадената правна помош се ограничила
само на давање на правни совети.

II. ДОКУМЕНТИ

Т. бр. 2

За составување на документи се плаќа според вред-
носта на предметот и тоа:

а) за составување на договори, изјави на последна
волја и еднострани изјави:

- до 5000 динари — 5% а најмалку 100 динари;
од 5000 до 10000 динари, покрај највисокиот из-
нос од претходниот став (250 динари), уште и
2% на износот преку 5000 динари;
од 10.000 до 100.000 динари, покрај највисокиот
износ од претходниот став (350 динари), уште и
1% на износот преку 10.000 динари;

б) за составување изјави на последна волја и ед-
нострани изјави:

- од 100.000 до 250.000 динари, покрај највисокиот
износ од последниот став под а (1950 динари),
уште и 0,50% на износот преку 100.000 динари;
преку 250.000 динари, покрај највисокиот износ
од претходниот став (2000 динари), уште и 1 про-
мил на износот преку 250.000 динари;

в) за составување на договори:

- ако вредноста на предметот е поголема од 100.000
динари, покрај највисокиот износ од последниот
став под а (1950 динари), уште и 0,50% на изно-
сот преку 10.000 динари.

НАПОМЕНА:

На адвокатот не му припаѓа одделна изграда за
составување на трошковникот, како и за составува-
ње на полномошно со кое странката го овластува да ја
застапува во постапката, нити му припаѓа награда за
откажување на полномошното што тој го врши во
текот на постапката.

III. ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДБРАНА ПРЕД СУДОТ ПО КРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Т. бр. 3

За составување на поднесци:

- а) за кривични пријави, предлози и приватни тужби — — — — — 200—400 динари
 б) за секој други поднесок по кривичната постапка — — — — — 200—300 динари

Т. бр. 4

- а) За присуствување на работите во извигајот или истрагата, како и за состанок со притвореникот, за првиот започнат час на адвокатот му припаѓа награда од 200 динари.
 б) за секој понатамошен започнат час, 100 динари.

Т. бр. 5

За застапување и одбрана:

- а) за застапување на оштетениот во целата постапка — — — — — 250—500 динари
 б) за одбрана на обвинетиот или застапување на приватниот тужител во првостепената постапка:
 1) пред околинскиот суд — — — 300—600 динари
 2) пред окружниот суд — — — 500—1000 динари
 3) пред врховниот суд — — — 700—1200 динари
 в) за одбрана на претресот во второстепена постапка — — — — — 500—1200 динари

НАПОМЕНА:

1) За присуствување на главни претрес пред првостепени суд и за присуствување на претрес пред второстепени суд, на адвокатот му припаѓа награда 100 динари за секој започнат час.

2) Во сложените предмети кога одбраната или застапувањето биле свързани со нарочен труд судот може да определи по барање на адвокатот и поголема награда од срие предвидената, така да процентот на таа зголемената награда не може да биде поголема од 100%.

3) Кога адвокатот брани односно застапува две лица, му припаѓа за секој 75% награда, а ако брани односно застапува три или повеќе лица, му припаѓа за секој 60% од тука предвидената награда.

4) Ако поради одуставување на овластеното лице од обвинението, предлогот или тужбата дошло до копирање на постапката пред претресот или во почетокот на претресот, или ако претресот веднаш бил одложен по службена должност, на адвокатот му припаѓа за подготвување на одбрана односно застапување пред околински суд награда од 200—300 динари, а пред окружен суд од 300—500 динари.

5) По овој тарифен број му припаѓа награда и на адвокатот што е одреден за брзител по службена должност.

Т. бр. 6

За составување на жалби против пресуди:

- 1) на околински суд — — — 300—600 динари
 2) на окружен суд — — — 500—1000 динари

За составување на жалби против решенија на околински суд или окружен суд како и за составување одговор на жалба против пресуда, 50% награда предвидена за составување на жалба против пресуда.

Т. бр. 7

За составување на предлози за подавање на барања за заштита на законитоста, за повторување на постапка и за вонредно ублажување на казна... 500—1200 динари.

Т. бр. 8

За составување на молби:

- 1) за одложување извршување на казната, бри-

шење на осуда и за условно отпуштање... 200 динари
 2) за помилување — — — — — 200—500 динари

IV. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СПОРОВИТЕ ПРЕД СУДОТ И АРБИТРАЖНИОТ СОВЕТ

Т. бр. 9

За составување на тужби:

- а) за смеќавање на владение 300 динари;
 б) ако вредноста на спорниот предмет е:
 до 5000 динари — 5%, а најмалку 100 динари;
 од 5000 до 10000 динари, покрај највисокиот износ од претходниот став (250 динари), уште и 2% на износот преку 5000 динари;
 од 10.000 динари до 50.000 динари покрај највисокиот износ од претходниот став (350 динари); уште и 1% на износот преку 10.000 динари;
 од 50.000 до 100.000 динари, покрај највисокиот износ од претходниот став (750 динари), уште и 0,50% на износот преку 50.000 динари;
 од 100.000 до 250.000 динари, покрај највисокиот износ од претходниот став (1000 динари), уште и 3 промил на износот преку 100.000 динари;
 преку 250.000 динари, покрај највисокиот износ од претходниот став (1450 динари), уште и 1 промил на износот преку 250.000 динари, али најмногу до 5000 динари.
 в) за тужби за развод или поништај на брак, за утвдување да достоин или непостон брак, за признавање или однекнување брачноста на раѓањето и за признавање вонбрачно очинство на адвокатот му припаѓа награда од 800 динари.

НАПОМЕНА:

1) За тужби менични, мандатни, чековни, од работните односи, за законско издржување (алиментација) за наплатување на кирија и најемнина на адвокатот му припаѓа половина од наградата предвидена за тужби по б) така да таа награда не може да биде помала од 100 динари.

2) Ако со тужбата за развод на брак е свързано барање за сместување на деца, не се одмерува одделна награда за тоа барање, а ако е свързано со барање за алиментација, на адвокатот му припаѓа за тоа барање уште половина награда од овој тарифен број под б.

Т. бр. 10

За составување на следните поднесци:

- а) за припремни поднесци, одговори на тужба и приговори против платни налози на адвокатот му припаѓа иста награда како и за тужби по Т. бр. 9;
 б) за предлози за обезбедување на докази 50% награда по Т. бр. 9 со тоа истата да не може да биде помала од 100 динари;
 в) за останалите поднесци 25% награда од Т. бр. 9 со тоа истата да не може да биде помала од 100 динари.

Т. бр. 11

За секоја расправа се плаќа иста награда како и за тужби по Тар. бр. 9.

НАПОМЕНА:

1) Ако рочиштето во еден ден траело подолго од 2 часа, (сметајќи тука и одлучувањето на судот), на адвокатот му припаѓа на име на награда уште и 200 динари за секој нареден започнат час, ако вредноста на спорниот предмет е поголема од 100.000 динари.

2) За одложените рочишта на кои не било расправување, му припаѓа на адвокатот 25% од наградата предвидена во овој тарифен број, со тоа да не може да биде помала од 100 динари;

3) За рочиштата на кои веднаш дошло до признавање на тужбеното барање, одрекување од тужбеното барање, повлекување на тужбата, спогодба, на адвокатот му припаѓа 50% од наградата предвидена во овој тарифен број, со тоа да не може да биде помала од 100 динари.

Т. бр. 12

За составување жалби против пресуди, предлог за подавање барање за заштита на законитоста и барање за повторување на постапката иста награда како за тужба по Тар. бр. 9.

За составување на жалби против решенија како и за составување одговори на жалба против пресуда, половина награда предвидена за тужба по Тар. бр. 9, со тоа да не може да биде помала од 100 динари.

Т. бр. 13

Во сложените предмети, кога работата на адвокатот во случаевите од Тар. бр. 9—12 била сврзана со нарочен труд, судот може да одреди по барање на адвокатот и поголема награда од таа што е предвидена во Тар. бр. 9—12, со тоа да процентот на така зголемената награда не може да биде поголем од 100%.

V ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ВОНПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

Т. бр. 14

За составување на поднесци . . . 100—300 динари
Во сложените предмети до 600 динари

Т. бр. 15

а) За секое рочиште во оставинската постапка според вредноста на наследниот дел односно делот што го бара за себе застапената странка, половина награда предвидена во Т. бр. 9 под б.

б) За секое рочиште по останалите предмети во вонпарничната постапка на која се расправало за спротивни предлози на странките или се изведувале докази на адвокатот му припаѓа за секој започнат час награда од 100 динари.

в) За сите останали рочишта, за секој започнат час 10 динари.

НАПОМЕНА:

За одложени рочишта на кои не се расправувало, на адвокатот му припаѓа 50% од наградата од овој тарифен број, со тоа да таа награда не може да биде помала од 100 динари.

Т. бр. 16

За составување на жалби и предлози за подавање барање за заштита на законитоста:

а) во оставинската постапка, награда предвидена во Т. бр. 9 под б;

б) во предметите по вонпарничната постапка каде се расправало за спротивни предлози на странките или се изведувале докази, награда од 500 до 700 динари;

в) во останалите предмети, 200—400 динари.

VI ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

Т. бр. 17

За составување на следните поднесци:

а) предлог за дозвола на извршење и за предлози за издавање на привремени наредби 50% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 9;

б) за останатите поднесци 25% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 9, со тоа да не може да биде помала од 100 динари.

НАПОМЕНА:

Награда за предлог за издавање на привремени наредби му припаѓа на адвокатот и ако предлогот бил даден во текот на спорот, а ако бил ставен во тужбата, тогаш на адвокатот не му припаѓа засебна награда за тој предлог.

Т. бр. 18

За секое рочиште:

а) на кое се расправувало за спротивните предлози на странките или се изведувале докази припаѓа иста награда како за тужба по Тар. бр. 9;

б) за сите останали рочишта 50% од наградата за тужба по Тар. бр. 9 б, со тоа да не може да биде помала од 100 динари.

НАПОМЕНА:

За одложени рочишта на кои не се расправувало му припаѓа на адвокатот 25% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 9, со тоа да не може да биде помала од 100 динари.

Т. бр. 19

За составување на жалби, предлози за подавање барање за заштита на законитост му припаѓа на адвокатот награда предвидена за тужба по Тар. бр. 9.

VII ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

Т. бр. 20

За составување на следните поднесци:

а) предлози на доверителите на извршеникот и должникот за отворање на стечај, иста награда како и за тужба по Тар. бр. 9 б;

б) за сите останали поднесци 25—50% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 9 б.

НАПОМЕНА:

За одредување вредноста на барањето во стечајната постапка меродавна е вредноста на барањето што се остварува во постапката.

Т. бр. 21

За секое рочиште припаѓа награда предвидена за тужба по Тар. бр. 9 б.

НАПОМЕНА:

За одложени рочишта на кои не се расправувало на адвокатот му припаѓа 25% од наградата од овој тарифен број.

Т. бр. 22

За составување на жалби и предлози за подавање барање за заштита на законитоста припаѓа награда предвидена за тужба по Тар. бр. 9 б.

VIII ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИНТАБУЛАЦИОНО-ТА-ПИСКАТА ПОСТАПКА

Т. бр. 23

а) за поднесци за ставување на прибелешка, интабулација, симнување на терет, 50% од наградата предвидена во Т. бр. 9 под б, но најмногу до 5000 динари.

б) за сите останали поднесци 50% од наградата предвидена под а.

НАПОМЕНА:

Ако со еден поднесок се бараат повеќе впишувања врз основа на истиот документ, на адвокатот му

припаѓа само една награда, која се одредува спрема збирот на вредноста на сите права што се предмет на впишувањето.

Т. бр. 24

За составување на жалби, предлози за подавање барања за заштита на законитоста, припаѓа иста награда како за поднесци по Тар. бр. 23 а.

IX ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДБРАНА ВО АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНАТА ПОСТАПКА

Т. бр. 25

За составување на поднесци 100 динари

Т. бр. 26

За застапување на оштетениот односно за одбрана на усмена расправа за секој започнат час 200 динари.

Т. бр. 27

За составување на жалби 300 динари

X ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Т. бр. 28

За работи извршени во дисциплинската постапка на адвокатот му припаѓа 50% од наградата предвидена со оваа тарифа за кривична постапка пред окружниот суд.

ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДБРАНА ВО АДМИНИСТРАТИВНАТА И ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Т. бр. 29

За составување на поднесци:
а) врз основа на кои се покрива управна постапка 200—400 динари
б) за сите останати поднесци 100—200 динари

Т. бр. 30

За застапување во постапка за усвојување од почетокот до конечната одлука 200—500 динари

Т. бр. 31

а) за секој рочиште на кое се расправувало за спротивни предлози на странките или се изведувале докази, за секој започнат час 100 динари
б) за секое друго рочиште, за секој започнат час 100 динари

НАПОМЕНА:

За одложено рочиште на кое не се расправувало на адвокатот му припаѓа 50% од овде предвидената награда.

Т. бр. 32

Во даночните работи:

а) за поднесување на даночни пријави 200—500 динари
б) ако даночна пријава е составена врз основа на сведенија од работните книги и биланси 500—1000 динари
в) за жалби против решенија за разрез на данок, според вредноста на оспорениот данок, награда по Т. бр. 9 под б.

Т. бр. 33

За приговори, жалби, предлози за подавање барања за заштита на законитоста и предлози за потврдување на постапката 200—500 динари.

XII ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Т. бр. 34

а) За разгледување на списи 200 динари
б) За разгледување на списи, до сложените предмети, кога тоа барало опсежно проучување, вложување

на нарочен труд и големо трошење на време, органот пред кого се води првостепената постапка ја одредува наградата по слободна проценка.

НАПОМЕНА:-

1) Ова награда му припаѓа на адвокатот само тогаш кога разгледувањето на списите било потребно за давање на правна помош.

2) Награда од овој тарифен број му припаѓа на адвокатот без оглед на видот и вредноста на предметот и без оглед да ли работата е вршена во судот или органот на државната власт или органот на државната управа.

Т. бр. 35

За разгледување на интабулационите и таписките книги 200 динари

НАПОМЕНА:

Оваа награда му припаѓа на адвокатот само тогаш кога разгледувањето на интабулационите и таписките книги било нужно за давање на правна помош.

Т. бр. 36

а) за препис на секој вид, по страница 50 динари

б) за опомена, известување за рочишта и сл. 100 динари

ПАТНИ ТРОШКОВИ

Т. бр. 37

При превземањето на работи вон од седиштето на адвокатската канцеларија, ако местото од превземената работа е оддалечено повеќе од 3 километра од границата на синорот од местото на седиштето на адвокатската канцеларија, на адвокатот му припаѓа покрај наградата за свршување на работите, на име патни трошкови:

1) Накнада на трошковите за употреба на јавно превозно средство (железница, параход, автобус), кое со најмал трошок може да се употреби по најкуса сообраќајна линија од седиштето на адвокатската канцеларија до местото каде има да се изврши работата и назад;

2) Дневница во износ од 700 динари.

Покрај тоа адвокатот може да бара од странката и накнада поради отсушноста од местото на седиштето на својата канцеларија но не во поголем износ од 500 динари дневно.

НАПОМЕНА:

1) Според процената на секој конкретен случај и поднесените докази на адвокатот предвидената дневница може да се зголеми до 30%.

2) Ако адвокатот ги обавува патувањата со железница или параход тогаш за патувањето со железница му припаѓа накнада за платена железничка карта из II класа, а патување со параход, накнада за платена превозна карта I класа.

3) Кога за патување не може да се употреби јавно средство за јавен сообраќај, на адвокатот му припаѓа накнада за превоз по километар во износ предвиден со важеките прописи, а во случаите каде што такви прописи не постојат според вистински направените издатоци. Започнат километар се смета како цел. Кога странката дала на адвокатот превозно средство, адвокатот нема право на километража.

4) Кога адвокатот се задржи на пат помалку од 6 часова му припаѓа половина дневница, а преку 6 часови цела дневница.

5) Кога адвокатот за време на едно патување обавува повеќе работи за повеќе странки, патните трошкови ги плаќаат сите странки.

2

На основание чл. 2, точка 2 од Уредбата за оснивање на Секретаријатот за персонална служба на Владата на Народна Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОЛАГАЊЕ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

1. — Во програмите за стручните испити за сите струки и сите звања се додаваат како нови предмети:

- а) Македонски јазик и
- б) Национална историја на македонскиот народ.

2. — Предметите од предната точка ќе ги полагаат сите кандидати што ќе полагаат стручен или дополнителен испит после 1 јануари 1952 год.

Од полагање на овие предмети се ослободуваат само службениците што се доделени на работа од другите народни републики како стручњаци.

3. — Ова решение влегува во сила од денот на неговото потпишување.

Бр. 1057 од 29-XII-1951 год. Скопје

Секретар

на Секретаријатот за персонална служба на Владата на НРМ,
П. Менков, с. р.

3

Министерството на внатрешни работи на НРМ — Скопје, согласно чл. 13 буква г. од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Македонската филхармонија со седиште во град Скопје донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Македонската филхармонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Н. Р. Македонија.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на НРМ на ден 15-VII-1951 год., под бр. 13463/51.

II—142—2798

4

Министерството на внатрешни работи на НРМ Скопје, согласно чл. 13 буква г. од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Стоно-тенискиот сојуз на Македонија донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СТОНО-ТЕНИСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ.

Се одобрува оснивањето и работата на Стоно-тенискиот сојуз на Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето Н. Р. Македонија.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на НРМ на ден 30-VII-1951 год., под бр. 19275/51

II—142—2796

5

Министерството на внатрешни работи на НРМ Скопје согласно чл. 13 буква г. од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на Матицата на иселениците од Македонија донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Матицата на иселениците од Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на НРМ на ден 6-VII-1951 год., под бр. 17671/51

II—142—2795

6

Поверенството на внатрешните работи на Градскиот народен одбор Прилеп, на основание буква а на чл. 1 од Законот за измененијата и дополненијата на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, а след исполнувањето на прописите од членовите 14, 15 и 16 од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови решавајќи по предметот оснивањето и одобрувањето на работата на Индустриското заводско доброволно противпожарно друштво на Претпријатието за обработка на тутун во град Прилеп го донесува следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА ИНДУСТРИСКОТО ЗАВОДСКО ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО ГРАД ПРИЛЕП

Се одобрува према преставените правила оснивањето и работата на Индустриското заводско доброволно противпожарно друштво на Претпријатието за обработка на тутун во град Прилеп со седиште во град Прилеп, а со право на дејност на територијата на град Прилеп.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Поверенството на внатрешни работи на Градскиот народен одбор Прилеп, на ден 1-IX-1951 год., под бр. 3285/51.

II—159—3115

Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во насловот на Указот за престанување должноста на директорот на Главната дирекција за металургија, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 33 од 25. декември 1951 година, се поткрале грешки поради кое ја дава следната

ИСПРАВКА

На повот гласи: „Указ за престанување должноста на директорот на Главната дирекција за металургија“.

Точка I гласи: „Должноста му престанува на Драшкови инж. Војин — Димче, директор на Главната дирекција за металургија, поради смрт“.

Бр. 28. Од Президиумот на Народното собрание на НРМ, 29 декември 1951 година.

ОГЛАСЕН ДЕЛ**ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР**

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Набавно продајната задруга „Слободна Македонија“, во село Журче, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 18-V-1947

Предмет на работата на задругата како и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Трајан В. Стевановски, Стојан Р. Мицковски и Ванчо С. Дамевски, членови.

Бр. 2669/51 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III—4—63

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Љубе Јошевски“ во село Прибиши, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 18-X-1951 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Пеше С. Иваноски, Јован Н. Секулоски и Јордан С. Алексоски, членови.

Бр. 1132 од 22-II-1951 год. од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III—1—6

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Борис Јолески“, село Вардино, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 15-IV-1949 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Блаже Томески и Тале Лозански.

Бр. 1256 од 28-II-1951 год. од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III—1—7

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Стојан Темелкоски“ во село Мургашево — Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 14-IV-1949 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот, Илија Ј. Петрески и Василе Н. Илиевски, членови.

Бр. 1300/51 од Околинскиот народен одбор на Демирхисарска околија. III—1—15

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Извор“, во село Бојшта, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието на 15-V-1949 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Богоја К. Митрески, Јосиф Г. Стефаноски и Никола В. Јолевски, членови.

Бр. 1470/51 од Околинскиот народен одбор — Демир хисар. III—1—18

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Раде Јанчески“ во село Радово, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 14-IV-1949 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот: Војне Н. Велески и Коста Т. Каревски, членови.

Бр. 1405/51 од Околинскиот народен одбор — Демир хисар. II—2—29

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Зора“, во село Вирово, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 5-IV-1949 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Стојан К. Тренчески, Петре Б. Пешески и Вангел С. Тренчески, членови.

Бр. 2157 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III—2—36

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Слога“, во село Слопштица, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 5-X-1949 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот: Благоја Ѓорѓиевски и Мијајло Поповски, членови.

Бр. 2506 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III—3—51

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга „Братство“, во село Церово, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 4-IV-1951 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот: Филип Ристески, Јосиф Кузманоски и Трајан Ставрски, членови.

Бр. 2281 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III—3—55

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Бродска околија ред. бр. 41, страна 81 уписана е Селанската работна задруга „Слога“, во село Требино, Бродска околија.

Задругата е основана на собранието од 10-III-1950 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Ристе Јованчев Стојкоски.

Бр. 3684/51 од Народниот одбор на Бродска околина. III—3—57

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Кичевска околина под бр. 53, уписана е Селанската работна задруга „Љиљана Чаловска“, во село Велмевци, Кичевска околина.

Задругата е основана на собранието од 17-III-1951 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Никола Попоски.

Бр. 3033/51 од Народниот одбор на Кичевска околина. III—4—67

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Кичевска околина под бр. 54, уписана е Селанската работна задруга „Петре Димоски“ во село Мало Црско, Кичевска околина.

Задругата е основана на собранието од 19-III-1950 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Божин Божиновски.

Бр. 3034 од Народниот одбор на Кичевска околина. III—4—68

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Кичевска околина под бр. 55, уписана е Селанската работна задруга „Јордан Пиперкоски“, во село Козица, Кичевска околина.

Задругата е основана на собранието од 18-III-1951 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Крсте Дамјаноски.

Бр. 3032/51 од Народниот одбор на Кичевска околина. III—4—69

Во задружниот регистар на Околинскиот народен одбор во Тетово под ред. бр. 62, уписана е Селанската работна задруга „Маршал Тито“ во село Брвеници.

Задругата е основана на собранието од 12-II-1951 год. и истата е од IV-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот: Герѓи Тисески и Стеван Спироски.

Бр. 8437/51 од Околинскиот народен одбор — Тетово. III—5—84

Во задружниот регистар на Околинскиот народен одбор — Тетово под ред. бр. 63, уписана е Селанската работна задруга „Зора“ во село Одри.

Задругата е основана на собранието од 20-III-1951 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ристе Стевановски и Стеван Ристоски.

Бр. 8428/51 од Околинскиот народен одбор — Тетово. III—5—85

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Крушевска околина под ред. бр. 21, уписана е Селанската работна задруга „Искра“ во село Локвени, Крушевска околина.

Задругата е основана на собранието од 17-IX-1948 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, потпишуваат и застапуваат претседателот Дано Ацески и Атанас Б. Богески, членови.

Бр. 6074/51 од Народниот одбор на Крушевска околина. III—5—93

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Крушевска околина под ред. бр. 23, уписана е Селанската работна задруга „Алексо Јовески“, во село Турско, Крушевска околина.

Задругата е основана на собранието од 17-IX-1948 год. и истата е од III-тип. Предмет на работата, обврските на задругата и др. се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, потпишуваат и застапуваат претседателот Милан Блажески, Темелко Нејоски и Јордан Новески.

Бр. 6359/51 год. од Народниот одбор на Крушевска околина. III—5—95

Во задружниот регистар на Околинскиот народен одбор во Тетово ред. бр. 67, уписана е Селанската работна задруга „Лазар Колишевски“ во село Жилче, Тетовска околина.

Задругата е основана на собранието од 30-IV-1949 год. и истата е од I-тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Ратко Трпески.

Бр. 10463/51 год. од Околинскиот народен одбор — Тетово. III—6—98

Во задружниот регистар на Околинскиот народен одбор — Скопје ред. бр. 131, уписана е Селанската работна задруга „Илери“, во село Средно Коњари, Скопска околина.

Задругата е основана на собранието од 21-III-1951 год. и истата е од III тип. Предмет на работата, обврските на задругарите и др. се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат Рамадан Хасумовски, претседател, а во негово отсуство Сали Дурмишоски.

Бр. 5793/51 од Народниот одбор на Скопска околина. III—4—58

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од ОНО — Тетово бр. 10337/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под бр. 77, занаетчиот дуќан под фирма: Воденичар, Амет Н. Азби со седиште во село Теарце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амет Н. Азби.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово бр. 13134 од 17-XI-1951 год. II—169—3305

Врз основа на дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Тетово бр. 13584/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските

дуќани и работилници на страна 167, рег. бр. 167, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Цветкоски Г. Благоја со седиште во град Тетово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветкоски Г. Благоја.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Тетово бр. 20145 од 23-XI-1951 год. II—170—3324

Врз основа на дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 2086/46 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 166, рег. бр. 166, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Исмаил Хавзиов Шаип со седиште во град Тетово.

Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Хавзиов Шаип.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Тетово бр. 3221 од 21-XI-1951 год. II—170—3325

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 515/47 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 164, рег. бр. 164, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Гуровски Ристов Ангеле со седиште во град Тетово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гуровски Ристов Ангеле.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Тетово бр. 2210 од 17-XI-1951 год. II—172—3361

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 23470/49 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 168, рег. бр. 168, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија Гавроски Трпков Александар со седиште во град Тетово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продавање на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гавроски Трпков Александар.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Тетово бр. 5996 од 4-XII-1951 год. II—172—3365

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 1284/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 114, рег. бр. 114, занаетчискиот дуќан под фирма: Папуџија, Нијази Фаик Мустафовски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази Фаик Мустафовски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 14212 од 3-IX-1951 год. II—132—2606

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 781/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани

и работилници на страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на мебели „Јавор“ со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на мебели.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Крумов Русњаковски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 19589 од 26-X-1951 год. II—160—3139

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 1577/48 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на копчиња на Стојановска Симова Нада со седиште во гр. Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на копчиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојановска Симова Нада.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I реон Скопје, бр. 6119 од 14-IV-1951 год. II—169—3303

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 900/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Биро за препишување и умножување „Санев“ со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: препишување и умножување.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил С. Јанев.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 19159 од 22-X-1951 год. II—160—3140

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
1	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за награди на адвокатите — 1
2	Решение за задолжително полагање македонски јазик и национална историја на стручните испити за државните службеници — 5
3	Решение за одобрување оснивањето и работата на Македонската филхармонија со седиште во град Скопје — 5
4	Решение за одобрување оснивањето и работата на Стоно-тенискиот сојуз на Македонија со седиште во град Скопје — 5
5	Решение за одобрување оснивањето и работата на Матицата на иселениците од Македонија со седиште во град Скопје — 5
6	Решение за оснивање и работата на Индустриското заводско доброволно противпожарно друштво на Претпријатието за обработка на туѓин во град Прилеп — 5
	Исправка на Указот за престанување должноста на директорот на Главната дирекција за металургија — 5